

МАКПРОМЕТ АД-ШТИП

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА**

Прилеп, јуни 2018

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор

1-2

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка

Извештај за финансиската состојба

Извештај за паричните текови

Извештај за промените во главнината

Белешки кон финансиските извештаи

Додатоци

Додаток 1-Законски обврски за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работење

Додаток 2-Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба, Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3-Годишен извештај за работење

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
МАКПРОМЕТ АД Штип**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД-Штип (во понатамошниот текст: Друштвото), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2017 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Македонија (Сл. Весник на РМ бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на МАКПРОМЕТ АД Штип на 31 декември 2017 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Останати прашања

Посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 30 мај 2017 година изразил мислење со резерва.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ... 61/2016).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, ... 23/2016) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2017 година.

Прилеп,
12 јуни 2018 година

Овластен ревизор


Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДОО Прилеп

Управител

Пецко Ристески



**Финансиски извештаи за годината
завршена на 31.12.2017 во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија
за МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

**Извештај за финансиската состојба
Извештај за сеопфатна добивка
Извештај на паричниот тек
Извештај за промените во главнината**

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на 01.03.2018 год. и потпишани во негово име од главниот извршен директор Пиха Стерјова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

на 31 декември 2017 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2017</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2016</u> <u>во (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	28	221	366
Материјални средства	29	94 440	59 806
Вложувања во недвижности за изнајмување	30	26 478	46 742
Долгорочни финансиски средства	31	923	1 625
Вкупно нетековни средства		122 062	108 539
Тековни средства			
Залихи	32	4 418	
Побарувања од поврзани друштва	33	16 208	41 452
Побарувања од купувачи	33	22 793	11 445
Побарувања за дадени аванси на добавувачи			
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	33	3 870	4 084
Побарувања од вработените	33	177	74
Останати краткорочни побарувања		50	
Краткорочни финансиски средства	33	50 117	13 729
Парични средства и парични еквиваленти	34	4 886	17 026
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	33	2 489	633
Вкупно тековни средства		105 008	88 443
ВКУПНО СРЕДСТВА		227 070	196 982
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	35	186 987	186 940
Ревалоризациска резерва		125	
Резерви		140	
Акумулирана добивка			
Останати резерви			
Пренесена загуба (-)		(76 375)	(25 600)
Добивка/Загуба за деловната година		341	2 678
Вкупно главнина и резерви		111 218	164 018
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			
Долгорочни обврски	36	7 609	2 689
Одложени даночни обврски			
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва		56 241	12 049
Обврски спрема добавувачи		15 742	4 224
Обврски за позајмици		23 395	3 300
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		580	238
Обврски кон вработените		1 079	429
Тековни даночни обврски			411
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва			
Обврски по заеми и кредити		1 516	
Обврски по основ на учество во резултатот			
Останати финансиски обврски			
Останати краткорочни обврски			
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		9 690	9 624
Вкупно тековни обврски		108 243	30 275
Вкупно обврски		115 852	32 964
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		227 070	196 982

Одборот на директори на ден 01.03.2018 год. ги одобри овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложи на Собранието на акционери за усвојување

Извршен директор
Тиха Стерјова



Финансиски извештаи за 2017 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА
ДОБИВКА
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП
на 31 декември 2017 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2017 во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2016 во (000) МКД</u>
Приходи од работењето		96 954	33 021
Приходи од продажба	9	89 260	30 008
Останати приходи	10	7 694	3 013
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	11	(161)	
Капитализирано сопствено производство и услуги			
Расходи од работењето		95 999	29 780
Трошоци за сировини и други материјали	12	42 353	754
Набавна вредност на продадени стоки	13	2 029	1 293
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	14	437	
Услуги со карактер на материјални трошоци	15	9 065	3 362
Останати трошоци од работењето	16	7 755	3 187
Трошоци за вработените	17	21 238	12 724
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	18	7 520	7 830
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	19		383
Резервирања за трошоци и ризици			-
Останати расходи од работењето	20	5 602	247
Финансиски приходи	21	608	
Финансиски расходи	22	850	181
Удел во загубата/добивката на придружените друштва			-
Добивка/Загуба од редовното работење	23	552	3 060
Нето добивка/загуба од прекинати работења			-
Добивка/Загуба пред оданочување	23	552	3 060
Данок на добивка	24	211	382
Одложени даночни приходи/расходи			
Нето добивка/загуба за деловната година	25	341	2 678
Останата сеопфатна добивка			-
Останата сеопфатна загуба			
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	26	341	2 678
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции		341	2 678
Заработувачка (загуба) по акција (денари по акција) основна и разводнета	27	6	45

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
НА МАКПРОМЕТ Штип
на 31 декември 2017 година

	<u>31 декември 2017</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2016</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	341	2 678
Амортизација на основни средства	7 520	7 830
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(4 418)	-
Побарувања од поврзани друштва	25 244	7 061
Побарувања од купувачи	(11 348)	(859)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	214	(3 190)
Побарувања од вработените	(103)	16
Останати краткорочни побарувања	(50)	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	(1 856)	(516)
	<u>7 683</u>	<u>2 512</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	44 192	4 683
Обврски спрема добавувачи	11 518	(3 252)
Обврски за аванси, депозити и кауции	20 095	3 300
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	342	(383)
Обврски кон вработените	650	(1 047)
Тековни даночни обврски	(411)	(13)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	1 516	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	66	()
	<u>77 968</u>	<u>3 288</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	93 512	16 308
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	145	17
Материјални средства	(42 155)	(10 418)
Вложувања во недвижности	20 264	1 428
Долгорочни финансиски средства	702	-
Краткорочни финансиски средства	(36 388)	1 179
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(57 432)	(7 794)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(53 141)	()
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	4 920	2 689
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(48 221)	2 689
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(12 140)	11 202
Готовина на почетокот од годината	17 026	5 824
Готовина на крајот од годината	4 886	17 026

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**
на 31 декември 2017 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2016 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2017 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186 940	47	-	186 987
Ревалоризациона резерва	-	125	-	125
Резерви	-	140	-	140
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(25 600)	(50 775)	-	(76 375)
Исплатени дивиденди	-	-	-	-
Задржан данок	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	2 678	553	(2 678)	341
Вкупно главнина и резерви	164 018	(49 910)	(2 678)	111 218

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.